

"СИЛМАК" ОБВИНЕТ ЗА ВИСОКИ НЕПОДМИРЕНИ СМЕТКИ КОН ЕСМ И НЕПЛАЌАЊЕ ДДВ

За кратко време на адреса на комбинатот "Силмак" од Јегуновце пристигнаа многу обвинувања за неплатени сметки со милионски суми, а во интерес на вистината и објективноста, го истраживме случајот и ги прашавме инволвираните во него.

Според информациите пласирани во јавноста, за периодот од јануари до август "Силмак" потрошил струја за околу 11,3 милиони евра, а платил само 2,3 милиони евра

Пишува:
Рената МАТЕСКА

по бенефицирана цена, и тоа во период кога имаме скапа увезена електрична енергија. Во својот извештај Светска банка објави дека комбинатот не го плаќал и данокот на додадена вредност (ДДВ) со сметките за струја. На 28 април 2005 година, меѓу ЕСМ и "Силмак" бил потпишан протокол за динамика на исплаќање на долгот, при што е утврдено месечно да се плаќаат по 550.000 евра, плус тековните сметки. Кон средината на октомври годинава, по поделбата на ЕСМ, ЕЛЕМ "Електрани на Македонија" ја презема обврската за да го наплати долгот на "Силмак". Според портпаролот на ЕЛЕМ, Бране Стефановски, комбинатот од Јегуновце редовно добивал опомену за да го регулира долгот. Но, неодам-

на е постигнат и нов протокол за негово репрограмирање.

"Новиот протокол меѓу ЕЛЕМ и 'Силмак' е договорен за период од ноември 2005 година до 31.7.2006 година, при што на девет рати им е овозможено да уплатуваат по 780.000 евра. Со ова, долгот повторно е репрограмиран и му се дава нова шанса на 'Силмак', но доколку и оваа не ја искористат, ќе престанеме со нашата толеранција, која трае предолго време", вели портпаролот Стефановски.

За сè ова се обидовме да го слушнеме и мислењето на извршниот директор на "Силмак", Звонко Стојановски.

ИАКО "БОРЧЛИЈА" КОМПАНИЈАТА РАБОТИ СО ПОЛНА ПАРЕА

"Не е точна информацијата пренесена според извештај на Светска банка, а според која ние не сме плаќале ДДВ. Јавно кажувам дека ние секогаш редовно ги подмируваме обврските за ДДВ, и тоа не само кон ЕСМ. Се обидов и да ги исконтактирам претставниците на Светска банка, за да ја расчистиме дезинформацијата. Што се однесува до неплатените сметки за струја, морам да нагласам дека станува збор за долг од периодот 2003 и 2004 година, кога извршен директор беше мојот претходник. Тврдам дека за тековна година сметките редовно се плаќани. Конкретно, за фактурата на ЕСМ

во висина од 11.260.000 евра подмирени се 10.400.000 евра. Во врска со заостанатиот долг, кој изнесува седум милиони евра, се договоривме со ЕЛЕМ да го подмириме на неколку рати", дециден е извршниот директор Стојановски.

Она што можевме да го дознаеме е дека комбинатот застанал на здрави нозе, а наталожените долгови (кои според првите луѓе ќе бидат регулирани), се долг на Жак Несје Моп, поранешен извршен директор, кој поради несоодветното работење бил и

сменет од функцијата.

Според поранешниот прв синдикалец на "Југохром", Стојче Крстевски, а сега претседател на регионот за Тетово од ССМ, денес во "Силмак" работат околу 1.030 работници, што е во согласност со претходниот купопродажен договор.

"Вработените во 'Силмак' редовно земаат плата, која е во рамките на просечниот државен просек. Фабриката работи со полна пареа, како во времето на поранешна СФРЈ. Сменети се поранешните директори, назначени од

НОВА ШАНС СЛОБОДНА Е



За период од осум месеци од оваа година француско-македонската фирма направила долг од девет милиони евра кон ЕСМ, а според Светска банка не плаќала и ДДВ. Извршниот директор на "Силмак" со демант за ваквите тврдења!

Сè уште не може да се заборава ниската цена по која е продаден "Југохром", со оглед колкав месечен обрт прави фирмата и колкав заостанат долг има!

За да ја реши аерозагаденоста "Силмак" ќе инвестира дваесет милиони евра, при што ќе биде ангажирана и специјализирана странска фирма која ќе има конкретно решение.

ОПОМЕНА ПРЕД ИСКЛУЧУВАЊЕ



"СИЛМАК" ПЛАТИЛ ДДВ, ПОТВРДИ НИКОЛА ПОПОВСКИ

Франција и денес на функцијата извршен директор е назначен Звонко Стојановски, кој беше на оваа функција во компанијата во периодот пред 'Југохром' да оди во стечај',

вели Крстески.

Во врска со преголемиот долг кој го има "Силмак" и тој е со став дека сигурно станува збор за заостанат наталожен долг.

"ЈУГОХРОМ" НЕ БЕШЕ МОМА КОЈА МОЖЕШЕ ДА БИРА!

Во септември 2002 година "Југохром" го купи француската СЦММ и беше преименуван во "Силмак". Фабриката проценета на 8.200.000 евра, без долгови, беше купена за 500.000 евра, кои треба да се платат за период од пет години. За оваа цена новите газди ја добија во владение производната целина за која плаќаат 300.000 евра, тешката механизација за 100.000 евра и рудникот во Штип за 100.000 евра.

"Југохром" е руинирана фабрика и со нејзината продажба Владата повлекла вис-

Сепак, не можат да се забораваат и шпекулациите дека во неофицијалниот пакет за рестартирање на комбинатот, договорен од претходната влада било потенцирано да се вработуваат луѓе исклучително по партиска линија и тоа од ВМРО-ДПМНЕ и од ДПА. Нашите извори ги демантираат ваквите тврденија со став дека не е внимавано на партиската припадност. Интересно е да се каже и дека комбинатот само една година по рестартирањето правел месечен обрт шест пати поголем од цената за која бил купен.

АЕРОЗАГАДУВАЧ?

Згора на сите информации околу неплаќањето, не може а да не се истакне и фактот дека комбинатот "Силмак" од Јегуновце е еден од петте еколошки жаришта во државата, што од страна на УНЕП е регистриран уште во 2000 година. Освен тоа, газдите очекуваа од Владата комбинатот да биде прогласен и за слободна економска зона.

Во врска со прогласувањето на "Силмак" за слободна економска зона, Стојановски потврди дека:

"Уште во договорот од 2002 година меѓу стратешкиот партнер и Владата е прецизирано 'Силмак' да прерасне во слободна економска зона. Сметам дека проблем на Владата е нашето непрогласување согласно договореното на почетокот".

Во поглед на аерозагаденоста извршниот директор на "Силмак" коментира:

"Не сме положили загадувачи од 'Железара', 'Макстил'. Ние постоиме веќе 50 години и морам да нагласам дека за овој период се нема јавено случај некој да се разболел или, пак, да починал поради работата на комбинатот. Сметам дека нема штетност по здравјето на луѓето. Ние го почитуваме Законот за екологија, според кој до 2014 година, согласно определбите на ЕУ треба да ја регулираме загаденоста. Во преговори сме со странска компанија која ќе ни достави конкретна понуда и проект за решавање на аерозагаденоста, за што планираме да инвестираме дваесет милиони евра".

тински потег", изјави пред неколку години првиот човек на СЦММ, Жан Пјер Розан.

Според договорот, од 1.880 работници на работа требаше да се вратат 1.000, во неколку етапи за период од шест месеци. Првиот извршен директор на "Силмак", Михајло Михајловски, по приватизацијата велеше дека купопродажниот договор за комбинатот го потпишала претходната влада, но веќе го поддржува и новата власт. Тогаш тој се противеше на реакциите на синдикатот на комбинатот предводени од Стојче Крстески, кои коментираа дека "Силмак" е фирма регистрирана во Париз од лицето Жак Несје Мопа, која нема полномоштво да ја застапува СЦММ. Вработените одбивале да ги потпишат договорите на неопределено време, со образложение дека новата фирма "Силмак" нема право да стопанисува со имотот на "Југохром", бидејќи за тоа нема добиено решение од Основниот суд Тетово во Тетово. Тогаш на ова Михајловски коментираше дека доколку се надминат опструкциите од синдикатот, "Силмак" ќе работи подобро и од "Фени".

А ЗА "НАДЕЖНАТА" КОНОМСКА ЗОНА?!

SILMAK

До СЦММ
До Г-н: Д-р Таша Павла Давров

11.01.2004

Во добриме заклучок дека од 25.02.2004 г. детално го разгледаме и мереме дека во Владата треба бидејќи направени во комбинатот како во доцнежниот до 210.000 МКД туку доцнежни 237.000 МКД по последното ставање.

До во врска со дека во врска со мерите кои Ве информираме дека во Силмак имаме потпишани, нивниот не чекор е жалба и не ги вклучуваат третиците во работите бидејќи вклучуваат дека во ФеСв не е повлечен а вклучуваат третиците кои се вклучени во вклучуваат.

Згора на тоа, направениот договор за Владата потпишан за Јакоб на 21.02.2004 г. Еден как ќе повлече да ги вклучуваат во вклучуваат по редовно платени по вклучуваат фактура.

Согласно да Ве информираме дека во вклучуваат Јакоб и Фебурго нивните приватности как го вклучуваат за 12 - 17% и сите го вклучуваат вклучуваат на вклучуваат за електричниот енергија по тоа вклучуваат. До Владата вклучуваат електричната енергија е 47% во ценој на вклучуваат по вклучуваат. Освен тоа, вклучуваат од Фебурго, нивниот на вклучуваат Пазар вклучуваат се вклучуваат нивните закони вклучуваат се вклучуваат по вклучуваат на вклучуваат и сите пак сум дека се вклучуваат вклучуваат «Пазар 2004» се вклучуваат на вклучуваат вклучуваат на вклучуваат и вклучуваат на вклучуваат се вклучуваат на вклучуваат на вклучуваат (1-8, 8-12, 15-19) до Ве вклучуваат по 400.000 Евра е во вклучуваат за вклучуваат на вклучуваат фактура, вклучуваат долг ќе се вклучуваат на 2 - 2,2 милиони Евра.

Ниту така би следело Ве информираме дека во вклучуваат имаме договорен е вклучуваат да не фактурираме заклучок вклучуваат на вклучуваат енергија, но ние досега не вклучуваат на вклучуваат енергија и вклучуваат до Ве вклучуваат до вклучуваат вклучуваат вклучуваат на вклучуваат ДПП вклучуваат во Вас како 400.000 Евра.

Во Фебурго вклучуваат ги вклучуваат фактурите вклучуваат сите вклучуваат дека вклучуваат се вклучуваат на вклучуваат. Се вклучуваат дека вклучуваат работата ќе вклучуваат и вклучуваат вклучуваат вклучуваат.

Со вклучуваат,
Михајло Михајловски

РЕАКЦИЈА ОД КОМБИНАТОТ ОД ЈЕГУНОВЦЕ - 188 SKOPJE